

"Повеќе од јасно е дека во пресрет на одлуките за конечниот статус на Косово се подготвува контролирана нестабилност, поширока контролирана дестабилизација на Балканот. Затоа претседателот на Владата и претседателот на државата не треба меѓусебно да се обвинуваат или да градат свое алиби за евентуален негативен развој на состојбите, треба да се дејствува заеднички и со координирани активности можно е да ја избегнеме натамошната криза", изјави лидерот на ДС, Павле Трајанов и поранешен министер за внатрешни работи.



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НЕ ДОНЕСЕ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

СÈ Е НОРМАЛ РАБОТИТЕ НИ

Република Македонија повторно се соочува со проблемот на безбедноста, кој всушност од 2001 година никогаш не бил симнат од дневниот ред на актуелната политичка сцена, бидејќи отсекогаш се користел како инструмент за поткусурување со непријателите и со противниците и за остварување на нескромните амбиции на лидерите на партиите.

Оттаму, на ова дискутабилно прашање може да се гледа на неколку начини: дека нашата држава е жртва на нерешениот статус на Косово, кој како ѓавол ги мати односите меѓу граѓаните, но истовремено е и извор на други придружни проблеми, кои се поврзани со сè поголемата амбиција на албанската заедница во Македонија да се претстави како конститутивен народ на земјава. Во овој контекст мора да се бара и втората причина за сложените внатрешни односи, кои се предизвикани од исклучително тешката економска криза, која се продлабочува поради безидејноста и неспособноста на актуелната владејачка гарнитура и сè поголемото влијание на меѓународниот фактор кој се меша во внатрешното уредување на земјава.

Нападот на полициските станици во Вратница и на Бит-пазар, како и постојаните закани на Агим Красниќи од

Кондово, се последици на севкупната сложена економска, но и безбедносна ситуација која се реперкуира врз општиот амбиент на живеење. Доколку се имаше храброст, односно доблест да се повлечат навремени политички потези денес немаше да се занимаваме со последиците. Но, во контролираниот нестабилен хаос постои една друга варијанта, која е дури поопасна за актерите во играта. Имено, ако се приберат сите аргументи кои пристигнуваат од теренот, тогаш постои можност сегашната безбедносна криза да е предизвикана од домашни фактори, кои сакаат да ја контролираат Македонија за да ги покријат своите вносни бизнис-криминогени релации. Тие толку се поврзани што улогата на национална основа е занемарена, но не секогаш можат да ги контролираат зовриените екстремни националистички настроени глави. Нивната заслепеност не може да се предвиди. Таа може да предизвика нова и посложена безбедносна криза ако навреме не се реагира и не се уништат екстремистичките групи. Нивното дејствување покажува колку е ранлив безбедносниот систем на РМ. Командно-раководната структура одбива да реагира, бидејќи се плаши од политичките реперкусии кои можат да настанат по соодветните

полициски и армиски акции. Во таква атмосфера само се импровизира, а не се отстрануваат причинителите за новонастанатата ситуација.

КРИЕНКА

Експлозивот (ТНТ) кој беше подметнат пред Полициската станица на Бит-пазар во Скопје покажа дека криминално-терористичкиот напад врз станицата во главниот град е уште еден доказ дека станува збор за сериозен атак врз безбедносните институции во земјава. Овој пример мора да се земе предвид, бидејќи според манифестацијата одговара на ситуацијата во 2001 година, кога неколку пати Скопје го потресуваа детонации од разни видови експлозиви. Од МВР велат дека по нападот врз полициската станица на Бит-пазар се преземени засилени безбедносни мерки пред повеќе витални државни објекти и полициски станици низ РМ.

Кој стои зад подметнатиот експлозив пред полициската станица? Во овој момент се испитуваат сите информации, а се проверуваат и податоците за поврзаноста на

нападите на Бит-пазар и во Вратница со трите бомбашки напади извршени во текот на изминатите десеттина дена во Приштина. Според првите проценки на македонската полиција, нападите се од криминално-терористички карактер, но посочуваат дека зад бомбашите стојат големи политички играчи.

Инаку, седницата на Советот за безбедност, која се одржа на иницијатива на претседателот Бранко Црвенковски, не донесе ништо ново во однос на круцијалните прашања: Кондово, Брест, Вратница и сега Бит-пазар. Советот само констатира без да даде конкретни задачи, кои МВР треба да ги спроведе.

Што всушност се крие зад целата ситуација, некој или игра? И едното и другото е во игра, бидејќи премногу актери до гуша се инволвираани во конструирањето напнатост и зголемена несигурност во државата.

Дали во вакви сложени услови на живеење Министерството за внатрешни работи, во најкус можен рок, ќе се осмели да ја реши состојбата во Кондово и пред лицето на правдата ќе ги изведе

де лицата, кои се вмешани во настаните? Шефот на државата Бранко Црвенковски, по седницата на Советот за безбедност, изјави дека "вкупната безбедносна состојба во Македонија е во границите на нормалата". Но, останал нејасен и недоречен што под тоа подразбира. Во контекст на ова, претседателот Црвенковски дополни дека моментно "не постојат закани и ризици кои би предизвикале некаква поширока дестабилизација или би го загрозиле територијалниот интегритет на Македонија". Според него, одредени поли-

Лидерот на ДУИ го повика Агим Красниќи да се предаде и му вети фер судење. Тој смета дека не треба толку да се драматизираат случувањата во Кондово и нападот на Полициската станица во Вратница.

"Јавно го повикувам Агим Красниќи да им се предаде на судските органи и му гарантирам дека ништо нема да му се случи. Безбедносната состојба е стабилна, а Кондово е изолиран случај и нема потреба да се создава вознемиреност кај граѓаните", изјави Ахмети.

рителите на кривични дела, а за кои постојат и судски пресуди, да бидат изведени пред лицето на правдата. Од разбирливи причини не можам да спомнам, ниту таму на седницата на Советот беше поставен рок или датум, меѓутоа задачата на МВР е во нај-

туциите и МВР да бидат внимателни, бидејќи "ќе бидат најодговорни за сè она што може да се случи". Во Сарај, изјавите на високите државни раководители за итно решавање на проблемот ги "оценија како загрижувачки и бараат да не се врши ре-

ги преземаме сите мерки, превентивно да го елиминираме или минимизираме предизвикот од евентуални можни прелевања на некакви нестабилности на територијата на Република Македонија", изјави шефот на државата Бранко Црвенковски.

РЕАКЦИИ

Последниот напад врз Полициската станица на Битпазар дојде веднаш по усвојувањето на Законот за знамињата, последна обврска која произлегува од Рамковниот договор, но и по седницата на Советот за безбедност. Во вакви услови и власта и опозицијата се обвинуваат за индолентноста во однос на зголемената несигурност во Македонија. Во овие напади владејачката гарнизатура препознава обиди за дестабилизација на Македонија додека, пак, опозицијата оценува дека Владата ги користи нападите за да ја дефокусира јавноста од економските и од политичките проблеми. Во меѓувреме албанскиот политички фактор е без одговор за тоа кој стои зад терористичките напади и со какви мотиви се обидуваат да ја дестабилизираат Македонија.

"Тоа нема да го дозволиме и јасно е дека единствената цел на ваквите напади и провокации е да се спречи процесот на интеграција на РМ во ЕУ и во НАТО", изјави портпаролката на ДУИ, Ермира Мехмети.

ДПА не ги коментира нападите на полициските станици. Таа упорно молчи и останува на принципот, кој како партиски став го заведе пред некое време. Партијата се повлече од сите активности во Собранието, но очигледно и од јавноста. За разлика од неа, македонските партии своите ставови во врска со ова прашање ги изнесоа преку портпаролите.

"Одговорот мора да биде брз, извршителите и началниците на терористичките акции мора веднаш да се изведат пред лицето на правдата", изјави портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Александар Бициклиски.

НО, СÈ Е 'КУЛ', АМА БЕГААТ ОД РАЦЕ!?

тички субјекти се обиделе вооружените групи да ги искористат за постигнување одредени политички цели.

"Станува збор за вооружени лица и групи кои, пред сè, настапуваат со криминални мотиви. Меѓутоа, исто така, постојат одредени политички субјекти, кои се обидуваат да ги употребат за некаква политичка цел. Без разлика на тоа, беше заклучено дека МВР треба да ги преземе сите неопходни мерки за да успее во најкус можен рок овие лица, кои се познати сто-

кус рок да ја реши таа работа", истакна Црвенковски. Во исто време седница одржа и Советот на Општина Сарај, во чии рамки се наоѓа Кондово. Од неа се излезе со спротивни ставови и оценки во однос на кризата во селото Кондово. Советниците од Сарај, каде што мнозинството и градоначалникот доаѓаат од редовите на опозиционата ДПА, побараа проблемите во Кондово "да се решаваат со дијалог, а не со традиционална употреба на сила". Тие ги повикаа инсти-

пресија врз граѓаните". Претседателот на државата Бранко Црвенковски ги отфрли ваквите иницијативи - состојбите, како кондовската, да се решаваат со некакви политички договори.

"Минатата година во Собранието реков дека е погрешен начинот ваквите ситуации да се разрешуваат со некакви политички договори и оти е погрешен начинот политичките активности да ги супституираат активностите на институциите на системот. Мислам дека во една добра мера тоа што ни се повторува овој случај е резултат на погрешниот пристап кој тогаш се избра. Овој пат говориме за функционирање на државните институции", потсети Црвенковски. Инаку, Советот за безбедност ги разгледувал и вкупните состојби во регионот, бидејќи се очекува почетокот на преговорите за финалниот статус на Косово.

"Тоа е едно прашање кое ќе го разгледуваме перманентно на секоја седница на Советот, бидејќи објективно е значајно, станува збор за процес во кој е инволвирана целата меѓународна заедница и благовремено треба да



ДО СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ ПРВИТЕ ЛУЃЕ ВО ДРЖАВАВА СЕ "ПРЕПУКУВАА" ПРЕКУ МЕДИУМИТЕ